

2011017398

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД

2011
07- 810/1
2011

Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧКИОТ
СТАНДАРД

1
(„ (2) : “ “ “
52/2005 117/2008), 62 “ : “ “
: “ “ : ”
:” “
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) (22)
(17), (18), (19), (20) (21) (5), (6), (7), (8) (9).
2
81 81- , :
” 81-
(1) , 82 о (1) 2 (2)
6 9 ,
(2) ,

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(8)

(1)

(9)

“

3

82

„(1)

:
2.000 2.500

-

(2)

5.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3)

2.000 3.000

(2)

(4)

6.000

(5)

2.500 3.500

(4)

“

83 84 . 4
5
81- 15
6
“ ”